

Дарко Андроников

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
1.	Објавен научен или стручен труд во најпрестижно меѓународно списание со импакт фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени		
	Конкретна активност		
	Andronikov, Darko and Gasperlin, Lea and Polak, Tomaz and Zlender, Bozidar (2013) Texture and quality parameters of Slovenian Dry-Cured Ham Kraski prsut according to mass and salt levels . Food Technology and Biotechnology, 51 (1). pp. 112-122. ISSN 1330-9862		4
	Објавен научен или стручен труд во најпрестижно меѓународно списание (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) со импакт фактор од 2 (два) до 5 (пет) – 8 (осум) поени		Поени
	Конкретна активност		
	Prevolnik, Maja and Andronikov, Darko and Zlender, Bozidar and Font-i-Furnols, Maria and Novic, Marjana and Skorjanc, Dejan and Candek-Potokar, Marjeta (2013) Classification of dry-cured hams according to the maturation time using near infrared spectra and artificial neural networks . Meat Science, 96 (1). pp. 14-20. ISSN S0309-1740(13)00290-8		8
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Конкретна активност		
	Andronikov, Darko and Naseva, Dijana and Dimitrovski, Zoran and Saneva, Dusica and Kuzelov, Aco (2013) The amount of protein and influence of various acid solution and water in microbiology of fresh and frozen pork skins . International scientific on-line journal "Science & Technologies", 3 (5). pp. 11-15. ISSN 1314-4111		6
	Kuzelov, Aco and Dimitrovski, Zoran and Naseva, Dijana and Taskov, Nako and Andronikov, Darko (2013) Microbiological status of smoked meat products . International scientific on-line journal "Science & Technologies", 3 (5). pp. 16-18. ISSN 1314-4111		
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Конкретна активност		

	Andronikov, Darko and Naseva, Dijana and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and Kuzelov, Aco (2013) <i>Chemical and microbiological analysis of fresh, frozen and emulsions of pork skins</i>. In: 10th International Symposium: Modern trends in livestock production, 02 Oct 2013, Belgrade, Serbia. Kuzelov, Aco and Naseva, Dijana and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and Spasova, Dragica and Andronikov, Darko (2013) <i>Impact of functional mix and starter cultures on the sensory properties of permanent sausages produced in industrial conditions</i>. In: 10th International Symposium: Modern trends in livestock production, 02 Oct 2013, Belgrade, Serbia. Kuzelov, Aco and Taskov, Nako and Andronikov, Darko and Naseva, Dijana and Saneva, Dusica (2013) <i>Examination of some quantitative and qualitative characteristics of the meat from different kinds of pigs</i>. In: Food science, engineering and technologies 2013, 18-19 Oct 2013, Plovdiv, Bulgaria. Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Taskov, Nako and Saneva, Dusica and Naseva, Dijana (2013) <i>The influence of the temperature on the chemical and microbiological composition of vacuum packed Vršnichki sausage</i>. In: Food science, engineering and technologies 2013, 18-19 Oct 2013, Plovdiv, Bulgaria.	8	
		Вкупно поени	26